



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
- Сектор за трезор -

Архивски број: 09-1829/1.
Датум: _____, 2025 година

28-02-2025
До: Државен завод за ревизија
Скопје

Предмет: Доставување на годишни пресметки

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
СКОПЈЕ - SHKUP

Примено: Pranuar më:	28-02-2025	Број: Nr.	Примено: Shitja:	Број: Nr.
Срг. Един. Nj. org.				
31-10/594				

Почитувани,


Во прилог на дописот, ви ги доставуваме годишните пресметки за следните сметки за 2024 година:

1. 630010001963019 - Буџет на Република Северна Македонија (Основен Буџет);
2. 090021159263710 - Министерство за финансии- функција на државата;
3. 100000000064453 - Средства за исплата на обврски по обврзници;
4. 650010001978976 - Средства на солидарност на Републиката за отстранување на последици од елементарни непогоди;
5. 6500100019697A8 - Средства за исплата на обврски за денационализација;
6. 650010001978980 - Министерство за финансии-средства за продажба на станови во општествена сопственост;

Со почит,

Министер за финансии
м-р Гордана Димитриеска - Кочоска

Изготвил: Арјета Адили/Ана Гравчева
Проверил: Бари Исени
Одобрил: Лилјана Ѓуровска
Проверил: Јасмина Вукиќевик
Согласен: д-р Андриана Матлиоска



Период

Контролор

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11

6 5 0 0 1 0 0 0 1 9 6 9 7 A 8

Вид.раб

Идентификационен број

Резервни кодекси

Назив на субјектот - Министерство за финансии-Средства за исплата на обврски за денационализација

Адреса, седиште и телефон - Даме Груев бр.12 Скопје

Единствен даночен број - 4030990255017

(Буџет - фонд)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12. 2024 година

		ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ: I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+ 039)	001	13,656,264	20,239,880
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	0	0
1	401	Плати и надоместоци	003		
2	402	Придонеси за социјално осигурување	004		
3	403	Останати придонеси од плати	005		
4	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	0	0
5	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	0	0
9	420	Патни и дневни расходи	013		
10	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014		
11	423	Материјали и ситен инвентар	015		
12	424	Поправки и тековно одржување	016		
13	425	Договорни услуги	017		
14	426	Други тековни расходи	018		
15	427	Привремени вработувања	019		

		П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19	441	Дотации од ДДВ	025		
20	442	Наменски дотации	026		
21	443	Блок дотации	027		
22	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	13,656,264	20,239,880
26	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28	463	Трансфери до невладини организации	036		
29	464	Разни трансфери	037	13,656,264	20,239,880
30	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31	471	Социјални надоместоци	040		
32	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	0	0
35	480	Купување на опрема и машини	045		
36	481	Градежни објекти	046		
37	482	Други градежни објекти	047		
38	483	Купување на мебел	048		
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41	486	Купување на возила	051		
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини	054		

1	2	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0	0
45	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		А.ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	13,656,264	20,239,880
		Б.ВИШОК НА ПРИХОДИ (097 минус 059)	060	324,712,636	335,084,690
		В. ВКУПНО (059 + 060) = 099	061	338,368,900	355,324,570
		П Р И Х О Д И: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 063 до 070)	062	0	0
48	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	063		
49	712	Придонеси за социјално осигурување	064		
50	713	Даноци од имот	065		
51	714	Домашни даноци на стоки и услуги	066		
52	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	067		
53	716	Еднократни посебни такси	068		
54	717	Даноци на специфични услуги	069		
55	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	070		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 071 до 076)	071	23,520,654	30,611,934
56	721	Претприемачки приход и приход од имот	072		
57	722	Глоби, судски и административни такси	073		
58	723	Такси и надоместоци	074		
59	724	Други владини услуги	075		
60	725	Други неданочни приходи	076	23,520,654	30,611,934
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 078 до 081)	077	0	0
61	731	Продажба на капитални средства	078		
62	732	Продажба на стоки	079		
63	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	080		
64	734	Приходи од дивиденди	081		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 083 до 086)	082	314,848,246	324,712,636
65	741	власт	083	314,848,246	324,712,636
66	742	Донации од странство	084		
67	743	Капитални донации	085		
68	744	Тековни донации	086		


1	2	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 088 до 094)	087	0	0
69	751	Краткорочни позајмици од земјата	088		
70	753	Долгорочни обврзници	089		
71	754	Друго домашно задолжување	090		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	091	0	0
72	761	Меѓународни развојни агенции	092		
73	762	Странски влади	093		
74	769	Други задолжувања во странство	094		
75	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	095		
76	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	096		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (062+071+077+082+087+091+095+ 096)	097	338,368,900	355,324,570
77	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 минус 097)	098		
		B. ВКУПНО: (097+098) = 061	099	338,368,900	355,324,570
		Г.РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ (ОД 101 ДО 104)	100	324,712,636	335,084,690
78	820	а) Дел од вишок на приходите за постојаната буџетска резерва	101		
79	821	б) Дел од вишок на приходите за пренос во наредна година	102	324,712,636	335,084,690
80	822	в) Дел од вишок за зголемување на државниот капитал	103		
81	825	г) Дел од вишокот на приходите за други намени	104		
82	800	Д.ВИШОК НА ПРИХОДИ (105=060=100)	105	324,712,636	335,084,690
		Г.НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИВАЊЕ (ОД 107 ДО 109)	106	0	0
83		а) Покривање на расходите без обврска за враќање	107		
84		б) Покривање на расходите со обврска за враќање	108		
85		в) Непокриени расходи	109		
86		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	110		

Во Скопје
На ден __.02.2025 году

Лице одговорно за составување на
билансот

М.П.

Раководител



Период

Контролор

Вид.раб

Идентификационен број

Резервни кодекси

Министерство за финансии-Средства за исплата на обврски за денационализација
(Буџет - фонд)
БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31.12.2024 година

2	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
3	А. АКТИВА	121	324,712,636	335,084,690
100	Сметка	122	324,712,636	335,084,690
101	Благајна	123		
102	Отворени акредитиви	124		
103	Девизна сметка	125		
104	Издвоени парични средства	126		
105	Депозити	127		
106	Преодна сметка	128		
108	Други парични средства	129		
	11) Хартии од вредност (од 131 до 133-134)	130	0	0
110	Чекови	131		
111	Меници	132		
112	Други хартии од вредност	133		
115	Вредносно усогласување на хартии од вредност	134		
	12) Побарувања (од 136 до 140-141)	135	0	0
120	Побарувања од корисниците на Буџетот	136		
121	Побарувања од корисниците на фондовите	137		
122	Побарувања од граѓани	138		
123	Побарувања од странски субјекти	139		
128	Други побарувања	140		
129	Вредносно усогласување на побарувањата	141		
	14) Побарувања за даноци, придонеси и други давачки (од 143 до 146-147)	142	0	0
141	Побарувања за платен ДДВ и акцизи	143		
142	Побарувања за платени царини и царински давачки	144		

2	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
3	4	5	6	
143	Побарувања за платени даноци и придонеси на исплати по договор за дело и авторско право	145		
144	Побарувања за платени други даноци и придонеси	146		
149	Вредносно усогласување на побарувањата за даноци, придонеси и други давачки	147		
	15) Краткорочни пласмани, кредитирање и позајмување (од 149 + 150 - 151)	148	0	0
150	Краткорочни пласмани	149		
158	Краткорочни кредити и позајмици	150		
159	Вредносно усогласување на	151		
	16) Финансиски и пресметковни односи во рамките на буџетот и фондовите (од 153 до 155-156)	152	0	0
160	Меѓусебни побарувања во односите со Буџетот и корисниците	153		
161	Меѓусебни побарувања во односите со фондовите и корисниците	154		
165	Други меѓусебни побарувања во односите со Буџетот и фондовите	155		
169	Вредносно усогласување на финансиските и пресметковните односи	156		
	19) Активни временски разграничувања (од 158+159)	157	0	0
196	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходна година	158		
198	Други активни временски разграничувања	159		
	31-36)Залихи на матерјали, резервни делови и ситен инвентар (од 161 до 164-165)	160	0	0
310	Матерјали на залиха	161		
311	Резервни делови на залиха	162		
360	Ситен инвентар на залиха	163		
362	Ситен инвентар во употреба	164		
317	Вредносно усогласување на залихите и	165		
	04) Долгорочни пласмани (од 167 до 169)	166	0	0
040	Долгорочни депозити	167		
045	Здружени станови, станбени згради и деловен простор во јавното претпријатие за управување со становите и станбените згради и деловен простор	168		
048	Други долгорочни пласмани	169		
	II. Капитални средства 00) Капитални средства (од 171 до 176)	170	0	0
000	Градежни објекти	171		
001	Опрема	172		

2	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
3	4	5	6	
002	Повеќегодишни насади	173		
003	Основно стадо	174		
004	Други материјални средства	175		
005	Аванси за капиталните средства	176		
	акумулирана амортизација (од 178 до 180)	177	0	0
007	Акумулирана амортизација на градежните објекти	178		
008	Акумулирана амортизација на опремата	179		
009	Акумулирана амортизација на другите средства	180		
	01 02) Природни богатства и други капитални вложувања	181	0	0
010	Земјишта	182		
011	Шуми	183		
020	Други капитални вложувања	184		
	03) Материјални средства во подготовка (186 до 188)	185	0	0
030	Инвестиции во тек-градежни објекти	186		
031	Инвестиции во тек-опрема	187		
032	Инвестиции во тек-друго	188		
	09) Други долгорочни кредити и заеми и дефицит на буџетот	189	0	0
090	Долгорочни кредити и заеми за потребите на буџетот на државата и фондовите	190		
095	Дефицит на буџетите и фондовите	191		
097	Покритие на дефицитот на буџетите и фондовите	192		
	05) Средства за постојаната резерва (од 194 до 196)	193	0	0
050	Парични средства на постојаната резерва	194		
055	Пласмани на постојаната резерва	195		
058	Други побарувања од средствата од постојаната резерва	196		
	06) Средства на солидарноста (од 198 до 200)	197	0	0
060	Парични средства на солидарноста за остаранување на последиците од елементарни непогоди	198		
061	Пласмани на средствата на солидарноста за остаранување на последиците од елементарни непогоди	199		
065	Други побарувања од средствата на солидарноста	200		
	07) Средства за други намени (од 202 до 204)	201	0	0
070	Парични средства за други намени	202		
075	Пласмани на средства за други намени	203		

2	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
3	4	5	6	
078	Други побарувања од средствата за други намени	204		
	ВКУПНА АКТИВА (121+130+135+142+148+152+157+160+166+170-177+181+185+189+193+197+201)	205	324,712,636	335,084,690
990ДО994	99) ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	206		
	Б. ПАСИВА			
	I. Извори на средства			
	90) Извори на капиталните средства (од 208 до 210)	207	0	0
900	Државен јавен капитал-извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат буџетите	208		
902	Државен јавен капитал-извори на капиталните средства со кои располагаат и управуваат фондовите	209		
905	Останат капитал-запознати на материјалите, резервните делови, ситен инвентар и хартии од вредност	210		
91	РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	211		
	92) Обврски по долгорочни кредити и заеми (213+214)	212	0	0
920	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема домашни лица	213		
921	Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица	214		
93	ОБВРСКИ ПОКРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ	215		
	21) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност (од 217 до 219)	216	0	0
210	Обврски за издадени чекови	217		
211	Обврски за издадени меници	218		
212	Обврски за издадени други хартии од вредност	219		
	22) Краткорочни обврски спрема добавувачи (221+222)	220	0	0
220	Обврски спрема добавувачите во земјата	221		
221	Обврски спрема добавувачите во странство	222		
	23) Краткорочни обврски по резерви (224+225)	223	0	0
232	Обврски за користење на постојана буџетска резерва во текот на годината	224		
238	Други обврски	225		
	24) Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки (227+230)	226	0	0
241	Обврски за ДДВ и акцизи	227		
242	Обврски за царини и царински давачки	228		
243	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско право	229		


2	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
3	4	5	6	
244	Обврски за други други даноци и придонеси	230		
	25) Краткорочни обврски спрема субјекти (232+234)	231	0	0
250	Краткорочни обврски спрема домашни правни субјекти	232		
251	Краткорочни обврски спрема странски правни субјекти	233		
255	Други краткорочни обврски	234		
	28) Краткорочни обврски за плати и други обврски према вработени (236+241)	235	0	0
280	Обврски за плати и надомести за плати	236		
281	Обврски за нето плати	237		
283	Обврски за непосредно заедничка потрошувачка	238		
284	Даноци од плати и надомести	239		
285	Придонеси од плати и надомести на плати	240		
286	Други придонеси и даноци од платите	241		
	26) Финансиски и пресметковни односи во рамки на буџетот и фондовите (243+245)	242	0	0
260	Обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и корисниците	243		
261	Обврски во меѓусебни односи спрема фондовите и корисниците	244		
265	Други обврски во меѓусебни односи спрема Буџетот и фондовите	245		
	29) Пасивни временски разграничувања (247+248)	246	324,712,636	335,084,690
296	Дел од вишокот на приходите пренесени во наредната година	247	324,712,636	335,084,690
298	Други пасивни временски разграничувања	248		
	95) Извори на средства на резервата (250+251)	249	0	0
950	Постојна буџетска резерва	250		
958	Други извори на средства на резервите	251		
	96) Извори на средства на солидарноста (253+254)	252	0	0
960	Извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	253		

	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
2	3	4	5	6
965	Други извори на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди	254		
	97) Извори и обврски на средствата за други намени (256+257)	255	0	0
970	Извори на средства за други намени	256		
971	Обврски по основ на средства за други намени	257		
	ВКУПНА ПАСИВА: (207+211+212+215+216+220+223+226+ 231+235+242+246+249+252+255)	258	324,712,636	335,084,690
	97) ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	259		

Во Скопје
На ден __.02.2025

Лице одговорно за составување на
билансот





--	--	--

--	--

Контролор

Период

1	2	3

4	5	6	7	8	9	10	11		

6	5	0	0	1	0	0	0	1	9	6	9	7	A	8
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Вид
работа

Идентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот Министерство за финансии -Средства за исплата на обврски за денационализација

Адреса, седиште и телефон ул. Даме Груев бр. 12, 1000 Скопје

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број 4030990255017

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од 01.01 до 31.12.2024 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	84.11	Општи дејности од јавен сектор	355.324.570
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

--	--	--	--

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

--	--	--	--

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Лилјана Ѓуровска

Потпис _____

Во Скопје,

На ден _____

М.П.*



Име и презиме на законскиот застапник
Министер за финансии
м-р Годана Димитриеска - Кочоска

Потпис _____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Појолнува Управа за јавни приходи

Посебен
даночен статус

☐ Заштитни
друштва

☐ ТИРЗ

☐ Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

4 0 3 0 9 9 0 2 5 5 0 1 7

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Министерство за финансии-Средства за исплата на
обврски за денационализација
ул. Даме Груев бр. 12
1000 Скопје

Телефон

02 3255 581

е-пошта

Датум и
број на
првем

Даночен период

од

01.01.2024

до

31.12.2024

Рок за
поднесување

28.02.2025

Исправка
на ДБ

Број


УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"без гени"

		АОП
I. Финансиски резултат во Биланс на успех	01	
II. Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	
2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	
3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05	
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06	
5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07	
6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	08	
7. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09	
8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10	
9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11	
10. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12	
11. Скриени исплати на добивки	13	
12. Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14	
13. Трошоци за репрезентација	15	
14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16	
15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17	
16. Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	
17. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19	
18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20	
19. Даночи по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21	
20. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22	
21. Трошоци за стипендии	23	
22. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24	
23. Траен отпис на ненаплатени побарувања	25	
24. Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26	
25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27	
26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28	
27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29	

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	
29.	Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	
30.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	
31.	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33	
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	
37.	Други усогласувања на расходи	39	
III. Даночна основа (I+II)		40	
IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)		41	
38.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44	
41.	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45	
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46	
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47	
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	
V. Даночна основа по намалување (III- IV)		49	
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)		50	
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)		51	
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)		56	
49.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57	
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59	
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покрите во рок од три години не е изминато	61	
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	
57.	Остварен вкупен приход во годината	65	
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	24.02.2025
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство		Потпис	

Податоци за обработката	
----------------------------	--



Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска во Даночниот биланс за оданочување на добивка (образец "ДБ") е една календарска година. Доколку даночниот обврзник работел за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот во кој работел. Даночниот биланс се поднесува најдоцна до 28 (29) февруари за годината што претходи, во електронска форма преку <http://etax.ujp.gov.mk>

Образецот "ДБ" може да се достави најдоцна до 15-ти март доколку даночниот обврзник Годишната сметка до Централниот регистар ја доставил во електронска форма. Обврзникот кај кој е отворена постапка за ликвидација, постапка на стечај или кај кој настанале статусни промени, образецот "ДБ" го доставува во рок од 60 дена од денот на отворањето на постапката, односно од денот на настанувањето на статусните промени.

При пополнување на даночниот биланс, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се искажуваат во денари, без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број (ЕДБ), скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт и даночен период за кој се поднесува даночниот биланс. Обврзниците со посебен даночен статус: заштитни друштва; стопански единици во рамките на установите за извршување на санкции односно казнено-поправни установи; и корисници на технолошко индустриски и развојни зони, го означуваат со "X" соодветното поле во образецот.

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

- I. **Финансиски резултат во Биланс на успех** - Финансискиот резултат во Билансот на успех (БУ) утврден како добивка или загуба пред оданочување. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително внесете "+", а доколку е негативен (загуба) внесете "-".
- II. **Непризнаени расходи за даночни цели** - претставува збир од АОП ОЗ до АОП 39.
 1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се последица од вршењето на таа дејност, согласно член 9 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добивка.
 2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос кои го надминуваат утврдениот износ во член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка.
 3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 12) од Правилникот за ДД.

Трошоци за организирана исхрана и превоз во јавниот сообраќај на вработените, над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 3) од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинеи 1 и 2 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување (Правилникот за ДД).
 5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 3) од Правилникот за ДД.
 6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат нојно време, над износите утврдени со Законот за работните односи, согласно член 9 став (1) точка 3-б) од Законот за данокот на добивка.
 7. Трошоци по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто-плата исплатена во претходната година во Република Македонија, согласно член 9 став (1) точка 4) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 4) од Правилникот за ДД.
 8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над износот од две просечни месечни бруто-плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5) од Законот за данокот на добивка.
 9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5-а) од Законот за данокот на добивка.
 10. Надоместоци за лицата волонтери и за лицата ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 6) од Законот за данокот на добивка.
 11. Скриени исплати на добивки, согласно член 9 став (1) точка 7) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 5) од Правилникот за ДД.
 12. Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице, согласно член 9 став (1) точка 7-а) од Законот за данокот на добивка.
 13. Трошоци направени за репрезентација во висина од 90%, согласно член 9 став (1) точка 8) од Законот за данокот на добивка.
 14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 9) од Законот за данокот на добивка.
 15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 10) од Законот за данокот на добивка.
 16. Трошоци за донации во спортот согласно член 9 став (1) точка 10-а) од Законот за данокот на добивка а во врска со член 30-а од Законот за данокот на добивка.
 17. Камати по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети, како и камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот, согласно член 9 став (1) точка 11) од Законот за данокот на добивка.
 18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органите на управување, како и на вработените доколку истите не се одбиваат од плата, освен личното колективно осигурување на работниците за повреди на работа, согласно член 9 став (1) точка 12) од Законот за данокот на добивка.
 19. Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник, согласно член 9 став (1) точка 13) од Законот за данокот на добивка.
 20. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавните давачки и на трошоците за присилна наплата, согласно член 9 став (1) точка 14) од Законот за данокот на добивка.
 21. Трошоци за стипендии, освен стипендиите доделени на начин и под услови утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, согласно член 9 став (1) точка 15) од Законот за данокот на добивка.
 22. Трошоци на кало, растур, крш и расипување, над нормираните износи утврдени за соодветната гранка, под услов истите да не се настанати како резултат на вонреден настан или виша сила, согласно член 9 став (1) точка 16) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 6) од Правилникот за ДД.
 23. Траен отпис на ненаплатените побарувања, согласно член 9 став (1) точка 17) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 7) од Правилникот за ДД.
 24. Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон, согласно член 9 став (1) точка 18) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 8) од Правилникот за ДД.
 25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство согласно член 9 став (1) точка 19) од Законот за данокот на добивка.
 26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно согласно член 9 став (1) точка 20) од Законот за данокот на добивка.
 27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства, согласно член 9-а) став (1) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 9) од Правилникот за ДД.
 28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација, согласно член 9-а) став (2) од Законот за данокот на добивка член 4 став (2) алинеја 10) од Правилникот за ДД.
 29. Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи согласно член 9-а) став (5) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 11) од Правилникот за ДД.
 30. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатените побарувања согласно член 10 од Законот за данокот на добивка.
 31. Ненаплатени побарувања кои произлегуваат од трансфер на парични средства кои по својата економска суштина се заеми доколку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот освен дадените заеми на правни лица резиденти на Република Македонија, согласно член 11 ставови (1) и (2) од Законот за данокот на добивка.

32. Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица согласно член 12 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 1) од Правилникот за ДД.
33. Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица согласно член 12 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 1) од Правилникот за ДД.
34. Износот на делот од камати по заемите кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица согласно член 13 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 2) од Правилникот за ДД.
35. Износот на затезните камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице согласно член 14 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 3) од Правилникот за ДД.
36. Износот на каматите на заемите добиени од содружниците или акционерите – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот согласно член 15 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 4) од Правилникот за ДД.
37. Други усогласувања на расходите согласно Законот за данокот на добивка кои посебно не се наведени во претходните редни броеви.
- III. Даночна основа (I+II) - Пресметковен износ кој претставува зголемена/намалена искажана добивка/загуба за износите на непризнаените расходи во даночниот биланс.**
- IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)**
38. Износот на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
39. Износот на вратениот дел од заемот за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 2) од Правилникот за ДД.
40. Износот на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основата согласно член 17-а став (1) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 5 од Правилникот за ДД.
41. Износот на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став 1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход согласно член 17-а став (2) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 6 од Правилникот за ДД.
42. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда согласно член 18 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
43. Дел од загубата намалена за непризнаени расходи пренесена од претходни години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
44. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данокот на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.
- V. Даночна основа по намалување (III-IV)**
- VI. Пресметан данок на добивка ($V \times 10\%$)**
- VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)**
45. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања согласно член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
46. Износ на данок содржан во оданочени приходи/добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 2) од Правилникот за ДД.
47. Се искажува износот на данокот кој го платила подружницата во странство под услов остварената добивка да е вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
48. Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
- VIII. Пресметан данок по намалување (VI –VII)**
49. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период. Во ова поле се искажува износот на платените аконтации за месеците јануари-декември во изминатата година.
50. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди согласно член 41 од Законот за данокот на добивка.
51. Износ за доплата/повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58). Пред износот внесете знак “+” за доплата или знак “-” за повеќе платен износ. Доколку барате враќање на повеќе платениот данок впишете “x” во полето пред знакот.
- IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**
52. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данок на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.
53. Загуби од претходни години за кои правото на покрите во рок од три години не е изминато согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
54. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка.
55. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
56. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка согласно член 8 став (4) од Правилникот за ДД.
57. Остварен вкупен приход по сите основи во годината.
58. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
59. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
60. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
61. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
62. Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, член 30-а, од Законот за данокот на добивка.

Исправка на даночен биланс

Полето “Исправка” се означува со “X” доколку даночниот обврзник поднесе коригиран даночен биланс/исправка, во случај кога пред истекот на рокот за застарување (пет години) утврди дека даночниот биланс кој го доставил до УЈП е неистинит, погрешен или нецелосен. Во полето “Број” се впишува архивскиот број на даночниот биланс за кој се врши исправка.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на даночниот биланс.